

Службен весник

на Република Македонија

Број 75

15 април 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2129. Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија	3	2135. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии	6
2130. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2017 година	3	2136. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии	9
2131. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово	4	2137. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии	12
2132. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за финансии	4	2138. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика	15
2133. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за финансии	5	2139. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и други ДОО экспорт-импорт Скопје	15
2134. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за финансии	5		

	Стр.		Стр.
2140. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на класификација на институционалните сектори	15	2153. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „REGEX 16“, во Босна и Херцеговина	20
2141. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Скопје	16	2154. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 16“, во Република Хрватска и Република Словенија	21
2142. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични, респираторни и алергиски заболувања – Отешево.....	17	2155. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „СВЕТЛИНА (ISIK) 16“, во Република Турција.....	21
2143. Одлука за давање согласност на Правилникот за посебни барања за контрола на Trichinella во месото.....	17	2156. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SEVEN STARS 16“, во Република Турција.....	21
2144. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	18	2157. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM LION 16“, во Република Србија.....	21
2145. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	18	2158. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PRECISE RESPONSE 16“ во Република Австрија и Канада.....	22
2146. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Сараево“.....	18	2159. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „BALKAN SHIELD 16“, во Република Грција.....	22
2147. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Ратевска Река“.....	18	2160. Одлука за давање согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапка за јавно наддавање при продажба на објект во извршна постапка	22
2148. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Палазлија“.....	19	2161. Програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година.....	22
2149. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Џами Тепе“.....	19	2162. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија	23
2150. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“.....	19	Огласен дел	1-72
2151. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TOXIC TRIP 16“, во Република Турција.....	20		
2152. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-VII“, во Сојузна Република Германија	20		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2129.

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 12 став 1 и член 15 ставови (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и 35/16), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 15 април 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА
ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I

Се распишуваат предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.

II

Изборите ќе се одржат на 5 јуни 2016 година.

III

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

IV

Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, избирачките одбори и избирачките одбори за гласање во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија.

V

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-2194/1 Претседател
15 април 2016 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2130.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2017
ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата, по општините и Градот Скопје во 2017 година.

Член 2

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 2017 година финансирање на пренесените надлежности од областа на културата ќе се врши во раздел 18010, Потпрограма A2 - пренесување на надлежностите на Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, преку блок дотации.

Член 3

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, наменски се распределуваат на општините и на Градот Скопје, за пренесените надлежности од областа на културата.

Член 4

Распределбата на средствата за блок дотации во 2017 година ќе се врши според следните критериуми:

- број на вработени во локалните установи од областа на културата по општини

- трошоци за реализирање на дејностите од областа на културата според вкупната површина на објектите во кои се сместени локалните установи во општината

- реализирање на дејностите од областа на културата.

Распределбата на средствата од блок дотацијата за културата по општини се врши според формулата:

$$БДК = \sum БДо \quad \text{каде} \quad o = 1, 2, \dots, x$$

$$БДо = Тбпо + ТДКо$$

$$Тбпо = \sum Ибпоуо$$

$$ТДКо = (ТДк1 + ТДк2 + ТДк3) + \sum ТДКлзо$$

$$ТДк1 = СДк1 / ВПОуо$$

$$ТДк2 = СДк2 / ВПОуо$$

$$ТДк3 = СДк3 / ВПОуо$$

$$ТДКлзо = ИСДК / БО$$

БДК – вкупна блок дотација за култура

x – број на општини што се финансираат со блок дотации

БДо – вкупна блок дотација за општина

Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во општината

ТДКо – трошоци за дејноста култура за општината

Ибпоуо – износ за бруто плати за вработените во локалните установи од областа на културата во општината (Платите во установите од областа на културата се определуваат согласно Колективниот договор за култура)

ра („Службен весник на Република Македонија бр. 41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу Министерството за култура и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија - СОНК, и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на културата).

ТДк1-трошоци за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

ТДк2-трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музичката и сценско-уметничката дејност

ТДк3-трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музејската дејност

ТДКл3о-трошоци за дејноста култура од јавен интерес од локално значење во општините во кои нема национални и локални установи од областа на културата

СДк1-средства за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

СДк2-средства за дејноста на локалните установи од областа на музичката и сценско уметничката дејност

СДк3-средства за дејноста на локалните установи од областа музејската дејност

ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се сместени локалните установи од областа на културата во општината

ИСДК– износ на средствата за дејноста култура во општините во кои нема локални установи од областа на културата

БО–број на општини во кои нема национални и локални установи од областа на културата.

Член 5

Средствата за блок дотации за пренесените надлежности од областа на културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура по динамика договорена со Министерството за финансии.

Општините во кои нема локални установи од областа на културата, средствата определени за таа намена да ги повлечат по претходно подготвена програма.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-2817/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2131.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА- БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на недвижната ствар – зграда 1, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 68 м², која се наоѓа на ул. Кеј на младина ББ во Берово, на КП бр. 2362, КО Берово, запишана во Имотен лист број 8020, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за труд и социјална политика и ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2473/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2132.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на недвижна ствар - 297/2869 идеален дел од целокуп-

ниот недвижен имот кој се наоѓа во село Амзабегово, на КП бр.905, дел 2 и КП бр.905 дел 6, двете во КО Амзабегово – вон.гр., запишано во Имотен лист бр.569, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2493/1
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2133.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за јавни приходи му престанува користењето на недвижна ствар - 20/2869 идеален дел од целокупниот недвижен имот кој се наоѓа во село Амзабегово, на КП бр.905, дел 2 и КП бр.905, дел 6, двете во КО Амзабегово – вон.гр., запишано во Имотен лист број 569, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Управа за јавни приходи во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2493/2
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2134.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за стоковни резерви му престанува користењето на недвижна ствар - 605/2869 идеален дел од целокупниот недвижен имот кој се наоѓа во село Амзабегово, на КП бр.905, дел 2 и КП бр.905, дел 6, двете во КО Амзабегово – вон.гр., запишано во Имотен лист бр.569, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Агенција за стоковни резерви, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2493/3
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2135.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува правото на користење на движни ствари, и тоа:

Реден број	Опис на движната ствар	Количина (парче)	Вкупна проценета вредност (во денари)
1	Постројка за производство на растително масло со 4 високи резервоари, 12 помали резервоари, фрижидер за ладење на зејтин со 5 резер.пумпа за термално уље и 1 резервоар, 3 измен. на зејтин	1	278.928,00
2	Машина за полнење, затварање и етикирање на шишиња	1	49.587,00
3	Метален шкаф за алат	1	108,00
4	Табла за струја - неисправна	1	124,00
5	ПП апарати	4	83,00
6	Округла маса-метална	1	26,00
7	Метални шкафови	8	496,00
8	Маса со 4 столчиња	1	41,00
9	Метално постолје со тркалца	2	248,00
10	Метално скели со тркалца	1	248,00
11	Разводна кутија	1	62,00
12	Садопер метален	1	83,00
13	Командна табла	1	3.099,00
14	Котлара-постројка со два котла и целокупна инсталација		56.715,00
15	Резервоар за мазут (голем)	1	12.397,00
16	Исправувачи 60А	3	465,00
17	Виљушкар-демонтирани Clark, Termalift	3	3.099,00
18	Столна бормашина	1	52,00
19	Метални ормари	4	620,00
20	Електрична табла	1	62,00
21	Работна маса со менгеме	1	36,00

22	Столна брусалица	1	26,00
23	Работна маса	1	26,00
24	Голема маказа со постоље	1	88,00
25	Рачен виљушкар	1	258,00
26	Електромотори 30 KW	3	2.634,00
27	Виљушкар Тојота	1	4.546,00
28	Машина за сладолед	1	10.331,00
29	Опрема за преработка на зејтин некомплетна 5 тони за 24 часа	1	17.356,00
30	Разладни витрини	33	4.773,00
31	Машина за мелење на пластика	1	2.479,00
32	Двокрилен ормар	3	310,00
33	Челична Маса	1	258,00
34	Бироа	18	1.116,00
35	Мало масиче	1	21,00
36	Фотелји	4	83,00
37	Компјутер WEKOM-стар	1	0,00
38	Телефон Panasonic	3	31,00
39	Машина за куцање UNIS	1	10,00
40	Термо печка-на Конагра	7	579,00
41	УПС -батерија	1	0,00
42	Мала маса	2	62,00
43	Фотела	12	496,00
44	Метална закачалка	2	41,00
45	Фотелји	1	103,00
46	Маса за состаноци	1	52,00
47	Двокрилни плакари	3	310,00
48	Столица	7	145,00
49	Дрвени сталажи	6	0,00
50	Компјутер стар	1	0,00
51	Канистри	7	0,00
52	Машина за пишување	2	0,00
53	Ормар дрвен	2	103,00
54	Челична каса	1	310,00
55	Метална закачалка	2	21,00
56	Дрвен ормар	1	103,00
57	Кутија со алатки	1	10,00

58	Телефон	1	0,00
59	Брусалица	1	10,00
60	Фрижидер обичен	1	31,00
61	Решо	3	31,00
62	Двокрилен ормар	1	52,00
63	Стабилизатор MEMERT/U 10	1	5.165,00
64	Метален ормар	1	103,00
65	Печка за жареење NABER I.20H	1	5.165,00
66	Пакерка	1	2.066,00
67	Вага SARTORIUS 2432/max 200g	1	5.165,00
68	Апарат за дестилирана вода SUTJESKA	1	207,00
69	Вага GAS	1	207,00
70	Децимална вага METTLER H33 AR	1	620,00
71	PH Метар MA 5704/Yugoslavia	1	83,00
72	Мешалка Ика	1	21,00
73	Апарат SUR PNR 8	1	207,00
74	Апарат за кислород	1	5.165,00
75	Метална сталка	1	41,0
76	Мал бојлер	1	10,00
77	Работни маси	6	310,00
78	Натказни со фиоки	3	93,00
79	Стаклена витрина	1	52,00
80	Микроскоп	1	4.132,00
81	Апарат ULTRA X	1	2.066,00
82	Апарат Сомер	1	6.198,00
83	Фрижидер обичен -на Конагра	1	52,00
84	Електричен шпорет	1	52,00
85	Телефонска централа Панасоник	1	310,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за транспорт и врски, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2493/4
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2136.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за јавни приходи му престанува користењето на движни ствари, и тоа:

Реден број	Опис на движната ствар	Количина (парче)	Вкупна проценета вредност (во денари)
1	Постројка за производство на растително масло со 4 високи резервоари, 12 помали резервоари, фрижидер за ладење на зејтин со 5 резер.пумпа за термално уље и 1 резервоар, 3 измен. на зејтин19,126		19.126,00
2	Машина за полнење, затварање и етикирање на шишиња	1	3.400,00
3	Метален шкаф за алат	1	7,00
4	Табла за струја - неисправна	1	9,00
5	ПП апарати	4	6,00
6	Округла маса-метална	1	2,00
7	Метални шкафови	8	34,00
8	Маса со 4 столчиња	1	3,00
9	Метално постолје со тркалца	2	17,00
10	Метално скеле со тркалца	1	17,00
11	Разводна кутија	1	4,00
12	Садопер метален	1	6,00
13	Командна табла	1	213,00
14	Котлара-постројка со два котла и целокупна инсталација		3.889,00
15	Резервоар за мазут (голем)	1	850,00
16	Исправувачи 60А	3	32,00
17	Виљушкари-демонтирани Clark, Termalift	3	213,00
18	Столна бормашина	1	4,00
19	Метални ормари	4	43,00
20	Електрична табла	1	4,00
21	Работна маса со менгеме	1	2,00
22	Столна брусалица	1	2,00

23	Работна маса	1	2,00
24	Голема маказа со постолје	1	6,00
25	Рачен виљушкар	1	18,00
26	Електромотори 30 KW	3	181,00
27	Виљушкар Тојота	1	312,00
28	Машина за сладопед	1	708,00
29	Опрема за преработка на зејтин некомплетна 5 тони за 24 часа	1	1.190,00
30	Разладни витрини	33	327,00
31	Машина за мелење на пластика	1	170,00
32	Двокрилен ормар	3	21,00
33	Челична Маса	1	18,00
34	Бироа	18	77,00
35	Мало масиче	1	1,00
36	Фотељи	4	6,00
37	Компјутер WEKOM-стар	1	0,00
38	Телефон Panasonic	3	2,00
39	Машина за куцање UNIS	1	1,00
40	Термо печка-на Конагра	7	40,00
41	УПС -батерија	1	0,00
42	Мала маса	2	4,00
43	Фотела	12	34,00
44	Метална закачалка	2	3,00
45	Фотељи	1	7,00
46	Маса за состаноци	1	4,00
47	Двокрилни плакари	3	21,00
48	Столица	7	10,00
49	Дрвени сталажи	6	0,00
50	Компјутер стар	1	0,00
51	Канистри	7	0,00
52	Машина за пишување	2	0,00
53	Ормар дрвен	2	7,00
54	Челична каса	1	21,00
55	Метална закачалка	2	1,00
56	Дрвен ормар	1	7,00
57	Кутија со алатки	1	1,00
58	Телефон	1	0,00

59	Брусалица	1	1,00
60	Фрижидер обичен	1	2,00
61	Решо	3	2,00
62	Двокрилен ормар	1	4,00
63	Стабилизатор MEMERT/U 10	1	354,00
64	Метален ормар	1	7,00
65	Печка за жарење NABER I.20H	1	354,00
66	Пакерка	1	142,00
67	Вага SARTORIUS 2432/max 200g	1	354,00
68	Апарат за дестилирана вода SUTJESKA	1	14,00
69	Вага GAS	1	14,00
70	Децимална вага METTLER H33 AR	1	43,00
71	PH Метар MA 5704/Yugoslavia	1	6,00
72	Мешалка Ика	1	1,00
73	Апарат SUR PNR 8	1	14,00
74	Апарат за кислород	1	354,00
75	Метална сталка	1	3,00
76	Мал бојлер	1	1,00
77	Работни маси	6	21,00
78	Натказни со фиоки	3	6,00
79	Стаклена витрина	1	4,00
80	Микроскоп	1	283,00
81	Апарат ULTRA X	1	142,00
82	Апарат Сомер	1	425,00
83	Фрижидер обичен -на Конагра	1	4,00
84	Електричен шпорет	1	4,00
85	Телефонска централа Панасоник	1	21,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Министерство-то за финансии.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за јавни приходи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2493/5
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2137.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за стокковни резерви му престанува користењето на движни ствари, и тоа:

Реден број	Опис на движната ствар	Количина (парче)	Вкупна проценета вредност (во денари)
1	Постројка за производство на растително масло со 4 високи резервоари, 12 помали резервоари, фрижидер за ладење на зејтин со 5 резер.пумпа за термално уље и 1 резервоар, 3 измен. на зејтин	1	569.641,00
2	Машина за полнење, затварање и етикирање на шишиња	1	101.269,00
3	Метален шкаф за алат	1	222,00
4	Табла за струја - неисправна	1	253,00
5	ПП апарати	4	169,00
6	Округла маса-метална	1	53,00
7	Метални шкафове	8	1.013
8	Маса со 4 столчиња	1	84,00
9	Метално постолје со тркалца	2	506,00
10	Метално скеле со тркалца	1	506,00
11	Разводна кутија	1	127,00
12	Садопер метален	1	169,00
13	Командна табла	1	6.329,00
14	Котлара-постројка со два котла и целокупна инсталација		115.827,00
15	Резервоар за мазут (голем)	1	25.317,00
16	Исправувачи 60А	3	950,00
17	Виљушкери-демонтирани Clark, Termalift	3	6.329,00
18	Столна бормашина	1	106,00
19	Метални ормари	4	1.266,00
20	Електрична табла	1	127,00

21	Работна маса со менгеме	1	74,00
22	Столна брусалица	1	53,00
23	Работна маса	1	53,00
24	Голема маказа со постоље	1	180,00
25	Рачен виљушкар	1	527,00
26	Електромотори 30 KW	3	5.380,00
27	Виљушкар Тојота	1	9.283,00
28	Машина за сладолед	1	21.098,00
29	Опрема за преработка на зејтин некомплетна 5 тони за 24 часа	1	35.444,00
30	Разладни витрини	33	9.747,00
31	Машина за мелење на пластика	1	5.063,00
32	Двокрилен ормар	3	633,00
33	Челична Маса	1	527,00
34	Бироа	18	2.279,00
35	Мало масиче	1	42,00
36	Фотељи	4	169,00
37	Компјутер WEKOM-стар	1	00,00
38	Телефон Panasonic	3	63,00
39	Машина за куцање UNIS	1	21,00
40	Термо печка-на Конагра	7	1.181,00
41	УПС -батерија	1	0,00
42	Мала маса	2	127,00
43	Фотела	12	1.013,00
44	Метална закачалка	2	84,00
45	Фотељи	1	211,00
46	Маса за состаноци	1	105,00
47	Двокрилни плакари	3	633,00
48	Столица	7	295,00
49	Дрвени сталажи	6	0,00
50	Компјутер стар	1	0,00
51	Канистри	7	0,00
52	Машина за пишување	2	0,00
53	Ормар дрвен	2	211,00
54	Челична каса	1	633,00
55	Метална закачалка	2	42,00
56	Дрвен ормар	1	211,00

57	Кутија со алатки	1	21,00
58	Телефон	1	0,00
59	Брусалица	1	21,00
60	Фрижидер обичен	1	63,00
61	Решо	3	63,00
62	Двокрилен ормар	1	105,00
63	Стабилизатор MEMERT/U 10	1	10.549,00
64	Метален ормар	1	211,00
65	Печка за жарење NABER I.20H	1	10.549,00
66	Пакерка	1	4.220,00
67	Вага SARTORIUS 2432/max 200g	1	10.549,00
68	Апарат за дестилирана вода SUTJESKA	1	422,00
69	Вага GAS	1	422,00
70	Децимална вага METTLER H33 AR	1	1.266,00
71	РН Метар МА 5704/Yugoslavia	1	169,00
72	Мешалка Ика	1	42,00
73	Апарат SUR PNR 8	1	422,00
74	Апарат за кислород	1	10.549,00
75	Метална сталка	1	84,00
76	Мал бојлер	1	21,00
77	Работни маси	6	633,00
78	Натказни со фиоки	3	190,00
79	Стаклена витрина	1	106,00
80	Микроскоп	1	8.439,00
81	Апарат ULTRA X	1	4.220,00
82	Апарат Сомер	1	12.359,00
83	Фрижидер обичен -на Конагра	1	105,00
84	Електричен шпорет	1	105,00
85	Телефонска централа Панасоник	1	633,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Министерството за финансии.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за стоковни резерви, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2493/6
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2138.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 26/2001, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Член 1

Со оваа одлука престанува важењето на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/2015).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2578/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2139.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА
И УСЛУГИ ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ГОРАН И
ДРУГИ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ГОРАН и други ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје, општина Карпош, ул. „Желево“ бр.2/2/10, за градежното земјиште во вкупна површина од 2529м² и тоа:

- КПбр.26/6 КО Скочивир со површина од 211м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.344;

- КПбр.1405/5 КО Скочивир со површина од 55м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.134;

- КПбр.26/7 КО Скочивир со површина од 591м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.344;

- КПбр.26/9 КО Скочивир со површина од 3м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.344;

- КПбр.26/10 КО Скочивир со површина од 3м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.344;

- КПбр.26/11 КО Скочивир со површина од 1386м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.344 и

- КПбр.1405/6 КО Скочивир со површина од 280м², градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен лист бр.134, согласно Проектот за инфраструктура за изградба на цевковод, МХЕЦ Коњарка со реф.бр.235 со пропратни објекти на КП 26 и КП 1405, КО Скочивир, општина Новаци со технички бр. 182/13 од октомври 2013 година, одобрен со Решение на општина Новаци УП бр. 09-37/28 од 11.09.2014 година, со намена за изградба на мала хидроелектрична централа со референтен бр.235 (испусен објект, машинска зграда, шахти за воздушен вентил и зафат со таложник) во КО Скочивир.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2593/1
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2140.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13,42/14, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на Класификација на институционалните сектори („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/05), во член 1 во ставот 1 зборовите „ЕСС- 95“ се заменуваат со зборовите „ЕСС-2010“, а зборовите „СНС- 93“ се заменуваат со зборовите „СНС-2008“.

Член 2

Класификацијата на институционалните сектори се менува и гласи:

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ	
Шифра	Назив на сектор и потсектор
C1	Вкупна економија
C.11	Нефинансиски друштва
C.11001	Јавни нефинансиски друштва
C.11002	Домашни приватни нефинансиски друштва
C.11003	Нефинансиски друштва контролирани од странство
C.12	Финансиски друштва
C.121-C.123	Монетарни финансиски институции
C.121	Централна банка
C.122	Друштва кои прибираат депозити освен централна банка
C.12201	Јавни
C.12202	Домашни приватни
C.12203	Контролирани од странство
C.123	Фондови на пазарот на пари
C.12301	Јавни
C.12302	Домашни приватни
C.12303	Контролирани од странство
C.124-C.127	Финансиски друштва освен монетарни финансиски институции и осигурителни друштва и пензиски фондови
C.124	Инвестициски фондови на непаричниот пазар
C.12401	Јавни
C.12402	Домашни приватни
C.12403	Контролирани од странство
C.125	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови
C.12501	Јавни
C.12502	Домашни приватни
C.12503	Контролирани од странство
C.126	Помошни финансиски институции
C.12601	Јавни
C.12602	Домашни приватни
C.12603	Контролирани од странство
C.127	Затворени финансиски институции и позајмувачи на пари
C.12701	Јавни
C.12702	Домашни приватни
C.12703	Контролирани од странство

C.128-C.129	Осигурителни друштва и пензиски фондови
C.128	Осигурителни друштва
C.12801	Јавни
C.12802	Домашни приватни
C.12803	Контролирани од странство
C.129	Пензиски фондови
C.12901	Јавни
C.12902	Домашни приватни
C.12903	Контролирани од странство
C.13	Држава
C.1311	Централна влада
C.1313	Локална самоуправа
C.1314	Фондови за социјално осигурување
C.14	Домаќинства
C.141*	Работодавачи и работници за своја сметка
C.143	Вработени
C.144	Приматели на доход од сопственост и доход од трансфери
C.15	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
C.2	Странство

*Во потсекторот C.141 се вклучени и единиците од потсекторот C.142 (C.141 Работодавачи; C.142 Работници за своја сметка).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2691/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2141.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Ротометри со овлажнување	0728112-k294402	Гас Контрол екшнмент	5
2.	Интегриран систем на ЛЕД осветлување со ХД камера, онлајн видео стриминг и монитор во операциона сала	Polaris 760/700	Дрегер	2
3.	Апарат за активна торакална дренажа	NC-7512	Биометрикс	1
4.	Сет од оловни наметки – заштитни наметки за цело тело и тироидна жлезда со дебелина од 0,50мм со рамка на одложување	COAT APRON 0.50 M L navyblue + THYROID COLLAR Standard 0.50 + storage rack 10	KABO солутсион	10
5.	Систем за добивање на PRP (platelet rich plasma), PRF (platelet rich fibrin), PPP (platelet poor plasma), BMC (bone marrow concentrate) за пинална апликација	ABS-10066	Арпрекс	1
6.	Инструмент сет за ретракција на вратен рбет	187.797	Синтес	1
7.	Неуромониторинг за спинални процедури	Endeavour CR	Натус	1
8.	Количка на тркала за хигиена во операциона сала	350 Basic	ТТС (Техно Тролеј Систем)	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2840/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2142.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ, РЕСПИРАТОРНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА – ОТЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Биохемиски анализатор	Miura 400 ISE GROUP	Виа ДЕЛЛЕ ДРИАДИ РОМА	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични, респираторни и алергиски заболувања – Отешевево.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични, респираторни и алергиски заболувања – Отешевево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2841/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2143.

Врз основа на член 44 став (4) точка (2) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА КОНТРОЛА НА TRICHINELLA ВО МЕСОТО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за посебни барања за контрола на Trichinella во месото, бр. 02-433/4 од 15 март 2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2874/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2144.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижните ствари – објекти кои се наоѓаат на КП бр.3278 за КО Банско на ул. м.в. Село и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат - пр, број 1, намена на посебен дел од зграда – П, со внатрешна површина од 25 м2.;

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат – к1, број 1, намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 55м2 и

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат – к1, број 1, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 12м2.

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2882/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2145.

Врз основа на член 30 став 1, алинеја 5 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

На правни и физички лица кои вршат трговија на нафтени деривати на мало им се забранува да вршат промет на масло за горење екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на бензинските станици за временскиот период од 15 април 2016 година до 15 октомври 2016 година.

На производителите, трговците на големо и увозниците со нафтени деривати им се забранува да вршат продажба на масло за горење екстра лесно масло за домаќинствата ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на трговците на мало (бензинските станици), во периодот од 15 април до 15 октомври 2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2965/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2146.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „САРАЕВО“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за користење на дивечот бр. 42-6773/1 од 15.8.2014 година во ловиште бр.1 „Сараево“ склучен помеѓу Владата на Република Македонија, како концедент и Друштвото за лов и ловен туризам ГС „Хантиг Тим“ ДООЕЛ – Скопје, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловно стопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр.42-6773/1 од 15.8.2014 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2994/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2147.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.2 „РАТЕВСКА РЕКА“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за користење на дивечот бр. 51-1572/1 од 7.3.2011 година во ловиште бр.2 „Ратевска Река“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија, како концедент и Друштвото за производство, трговија и услуги „Еуро-Пак“ увоз-извоз ДОО – с.Босилово, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр. 51-1572/1 од 7.3.2011 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2994/2
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2148.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15), и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.3 „ПАЛАЗЛИЈА“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за користење на дивечот бр. 51-4499/1 од 27.7.2010 година во ловиште бр. 3 „Палазлија“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Друштвото за производство, трговија и услуги „Еуро-Пак“ увоз-извоз ДОО – с.Босилово, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр. 51-4499/1 од 27.7.2010 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2994/3
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2149.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 4 „ЦАМИ ТЕПЕ“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за користење на дивечот бр. 51-4500/1 од 27.7.2010 година во ловиште бр. 4 „Цами Тепе“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Друштвото за производство, трговија и услуги „Еуро-Пак“ увоз-извоз ДОО – с.Босилово, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр. 4500/1 од 27.7.2010 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2994/4
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2150.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15), и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.6 „ЧИФЛИК“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за користење на дивечот бр. 42-6774/1 од 15.8.2014 година во ловиште бр. 6 „Чифлик“, склучен помеѓу

Владата на Република Македонија како концедент и Друштво за лов и ловен туризам ГС „Хантиг Тим“ ДООЕЛ – Скопје како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр.42-6774/1 од 15.8.2014 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2994/5 12 април 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

2151.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TOXIC TRIP 16“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „TOXIC TRIP 16“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 05-14 септември 2016 година, се испраќаат 3 (три) припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и дневници за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2999/1 12 април 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

2152.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „COMBINED RESOLVE - VII“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-VII“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Германија, во периодот од 15 октомври 2016 година до 15 ноември 2016 година, се испраќаат 20 (дваесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3001/1 12 април 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

2153.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „REGEX 16“, ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во вежбовната активност „REGEX 16“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Босна и Херцеговина, во периодот од 20-28 октомври 2016 година, се испраќаат 10 (десет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на персоналот ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3002/1 12 април 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

2154.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „IMMEDIATE RESPONSE 16“, ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „IMMEDIATE RESPONSE 16“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Хрватска и Република Словенија, во периодот од 9 - 22 септември 2016 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а патните трошоци и дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3006/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2155.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „СВЕТЛИНА (ISIK) 16“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „СВЕТЛИНА (ISIK) 16“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 27-28 јули 2016 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и дневници за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3007/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2156.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SEVEN STARS 16“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „SEVEN STARS 16“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 17 октомври 2016 година до 3 ноември 2016 година, се испраќаат 10 (десет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и дневници за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3008/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2157.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM LION 16“, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM LION 16“, која ќе се одржи во Република Србија (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 12-19 декември 2016 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3010/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2158.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PRECISE RESPONSE 16“ ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И КАНАДА

1. За учество во вежбовната активност „PRECISE RESPONSE 16“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Австрија и Канада, во периодот од 11-29 јули 2016 година, се испраќаат 4 (четири) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и дневници за службено патување на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3011/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2159.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BALKAN SHIELD 16“, ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

1. За учество во вежбовната активност „BALKAN SHIELD 16“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Грција, во периодот од 17-23 октомври 2016 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на персоналот ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3012/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2160.

Врз основа на член 12 став (2) точка 32 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТ ВО ИЗВРШНА ПОСТАПКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за учество во постапката за јавно наддавање при втора продажба на објект – недвижност во извршна постапка запишан во Имотен лист бр. 1077 за КО Косел кој се наоѓа на:

- КП.бр.821, дел 0, на место викано „Амбарджица, број на зграда 34 намена на зграда Г2 - 1 (помали производни капацитети) влез 1 кат ПР број 1 намена на посебен заеднички дел од зграда ДПД (други посебни делови од зградите) со внатрешна површина од 1844 м2 во сопственост на должникот АД ЕМО Охрид, согласно Заклучокот за втора усна јавна продажба И.бр. 637/2013 од 1.4.2016 година објавен во дневниот весник Нова Македонија на 4.4.2016 година од извршител Гордана Џутеска од Охрид, именувана за подрачјето на основните судови Охрид, Струга и Дебар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3348/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2161.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14, 144/14, 124/15, 149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16) во делот „3.1. Мерките и активностите на Програмата се следни:“, точката 1 се менува и гласи:

„1. Обезбедување на финансиски средства кои се наменети за ХЛА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице.“

Точките 2 и 3 се бришат.

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Во делот 4 „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“ по алинеја-та 1 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„- ЈЗУ Здравствен дом Скопје

-ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија“.

Во делот „Финансиски средства“, точката 1 се менува и гласи:

„1. Финансиски средства за трошоците за ХЛА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице во износ од 5.818.956,00 денари.“

Точките 2 и 3 се бришат.

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Табелата „Финансиски средства за реализација на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година“ се менува и гласи:

Активност	Извршител	Износ
ХЛА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице	Универзитетските клиници, и други ЈЗУ	5.818.956,00
Трансплантација на рожница (корнеа) (5 трансплантации х 201.300,00 денари)	Здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, согласно закон и се во Мрежата на здравствени установи во РМ	1.006.500,00
Ангажирање на - Национален координатор за трансплантација - Заменик на национален координатор за трансплантација - Национален координатор за крвотворни матични клетки	Министерството за здравство на Република Македонија	1.000.000,00
Медиумски кампањи за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи (20.000 флаери од кои 15.000 флаери на македонски јазик и 5.000 на албански јазик)	ЈЗУ Здравствен дом Скопје, ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ	300.000,00
Набавка на медицинска опрема за трансплантација	Министерството за здравство на Република Македонија	10.000.000,00
Средства за стимулација на тимовите за 36 извршени трансплантации, за секоја по 143.040 ден.	Универзитетските клиници, други ЈЗУ	5.149.440,00
Средства за стимулација на болничките координатори	Министерството за здравство на Република Македонија	480.000,00
Финансиски средства за потребни трошоци (10 кадравера по 66.072,00денари)	Министерството за здравство на Република Македонија	660.720,00
Средства за неизмирени обврски за 2015 година	Министерството за здравство на Република Македонија	3.584.384,00
ВКУПНО		28.000.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2643/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

2162.

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, и 27/16), Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, склучија

А Н Е К С

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15 и 3/16), членот 61-д се дополнува и гласи:

„За поединечните работи, односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи здравствени домови, центри за јавно здравје, Институт за јавно здравје, општи болници, специјализирани болници и клинички болници, се утврдуваат коефициенти на плата започнувајќи со исплата на платата за месец декември 2016 година и тоа:

Подгрупа VII/1-6

- доктор на медицина, доктор на стоматологија и дипл.фармацевт на специјализација 3,033
-дипл.фармацевт-примариус 3,114
-д-р на медицина и стоматологија-примариус 3,114
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплата на платата за месец март 2016 година до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Занимање	од март до мај 2016	од јуни до ноември 2016	од декември 2016
-д-р на медицина, д-р на стоматол. и дипл.фарм. на специјализација	2,831	2,932	3,033
-дипл.фармацевт-примариус	2,907	3,011	3,114
-д-р на медицина и стоматологија-примариус	2,907	3,011	3,114

За поединечните работи, односно занимања на работниците кои имаат засновано работен однос во ЈЗУ здравствени домови, центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје се утврдуваат коефициенти на плата започнувајќи со исплата на плата за месец декември 2016 година и тоа:

Подгрупа VII /2-6

- дипл.фарм.д-р на медицина и стоматологија-магистер 3,633
- асистент 3,869
- д-р на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт - специјалист - примариус 3,987
- д-р на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт - супспецијалист 4,038

Усогласувањето на коефициентите ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплата на платата за месец март 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Подгрупа VII /2-6

Занимање	од март до мај 2016	од јуни до ноември 2016	од декември 2016
-дипл. фар. д-р на медицина и стоматол.-магистер	3,326	3,478	3,633
-асистент	3,542	3,706	3,869
- д-р на медицина, стоматологија и дипл. фармацевт - специјалист - примариус	3,650	3,819	3,987
- д-р на медицина, стоматологија и дипл. фармацевт - супспецијалист	3,633	3,836	4,038

Подгрупа VIII/-а

- доктор на медицински науки 4,281
- доктор на медицински науки-асистент 4,311

Усогласувањето на коефициентите ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплата на платата за месец март 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Занимање	од март до мај 2016	од јуни до ноември 2016	од декември 2016
-д-р на медицински науки	3,920	4,101	4,281
-д-р на медицински науки-асистент	3,947	4,129	4,311

Член 2

Во членот 68 по ставот 1, во ставот 2 по зборот "средно" се додаваат зборовите "или више".

Член 3

За поединечните работи, односно занимања на работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи кои претставуваат наставно-научна база и се избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања и имаат засновано работен однос на медицински или стоматолошки факултет во Република Македонија, при пресметка и исплата на платите се применуваат коефициентите утврдени во член 61-а од Анексот за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.172 /14.

Член 4

Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-41/1
31 март 2016 година
Скопје

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита на
Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

Бр. 17-2954/1
31 март 2016 година
Скопје

Министерство за здравство
Министер,
Никола Тодоров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016075